



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 30 јуни 1989
Скопје
Број 26

Год. XLV

Аконтацијата за 1989 година изнесува 130.000 динари. Овој број чини 3.000 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

427.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1988 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 и 21 јуни 1989 година.

Бр. 08-2336/1
22 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАВРШНА СМЕТКА

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1988 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи, износот на издвоените средства во постојаната резерва и разликата меѓу остварените приходи и расходи во 1988 година изнесуваат:

	Планирани	Остварени
— приходи	285.271.200.000	249.041.649.031
— расходи	278.741.116.000	239.727.467.298
— постојана резерва	6.530.084.000	6.530.084.000
— разлика меѓу остварените приходи и извршените расходи	—	2.784.097.733

Член 2

Разликата меѓу остварените приходи и извршените расходи во износ од 2.784.097.733 динари, се распоредува на општините како дополнителни средства за финансирање на одделни општи општествени потреби, во зависност од учеството во користењето на дополнителни средства во 1988 година.

Член 3

Планираните и остварените приходи по видови и нивниот распоред по намени се искажуваат во Билансот за извршување на Буџетот, кој гласи:

Б И Л А Н С

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1988 ГОДИНА

Ред. бр.	Конто	I. ПРИХОДИ	Предвидено со буџет	Предвидено допол. измени	Извршено
1	2	3	4	5	6
1. НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ					
71 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ДОХОД НА ОЗТ					
1.	710	Данок од доход на ОЗТ	18.500.000.000	15.400.000.000	13.411.115.558
СЕ ГРУПА 71			18.500.000.000	15.400.000.000	13.411.115.558
72 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ					
2.	720	Данок од личен доход на работниците	28.500.000.000	43.000.000.000	49.883.747.150
3.	721	Данок од личен доход на работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд, со средства на трудот во сопственост на граѓаните и од самостојно вршење на професионални дејности	50.000.000	700.000.000	631.435.315
4.	723	Данок од личен доход од земјоделска дејност	1.800.000.000	1.500.000.000	759.103.825
СЕ ГРУПА 72			30.350.000.000	45.200.000.000	51.274.286.290

1	2	3	4	5	6
		73 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ НА ПРО- МЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА			
5.	730	Основен данок на промет	44.910.000.000	56.000.000.000	53.775.261.751
6.	731	Посебен републички данок на промет на производи	49.546.000.000	82.000.000.000	86.217.580.625
		СЕ ГРУПА 73	94.456.000.000	138.000.000.000	139.992.842.376
		75 — ПРИХОДИ ОД ТАКСИ			
7.	752	Судски такси	1.800.000.000	1.800.000.000	3.353.146.369
		СЕ ГРУПА 75	1.800.000.000	1.800.000.000	3.353.146.369
		77 — ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИ- СИ, ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ОПЗ, ПРИХО- ДИ ПО ОСНОВ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ДРУГИ ПРИХОДИ			
8.	770	Парични казни	1.600.000.000	2.200.000.000	2.475.028.294
9.	771	Приходи од органи и организации на ОПЗ	5.000.000	5.000.000	3.116.567
10.	778	Други приходи	30.000.000	500.000.000	2.719.263.584
		СЕ ГРУПА 77	1.635.000.000	2.705.000.000	5.197.408.442
		ВКУПНО НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ	146.741.000.000	208.105.000.000	213.228.799.035
		2. ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА			
		78 — ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПЗ			
11.	782	Дополнителни средства од Буџетот на Федерацијата	58.505.000.000	82.166.200.000	31.812.849.996
12.	783	Позајмица од Народна банка на Маке- донија	—	—	4.000.000.000
		СЕ ГРУПА 78	58.505.000.000	82.166.200.000	35.812.849.996
		ВКУПНО ПРИХОДИ (71—78)	205.246.000.000	285.271.200.000	249.041.649.031

Ред. бр.	Конто	И. Р А С Х О Д И (Распоред на приходите)	Предвидено со буџетот	Предвидено со дополни- телни изм.	Извршено
1	2	3	4	5	6
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГА- НИТЕ НА УПРАВАТА			
13.	400	Средства за доход на Работните заедници	40.504.481.000	76.857.886.000	76.857.886.000
14.	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	624.490.000	882.193.000	882.193.000
15.	401	Средства за материјални трошоци	5.354.790.000	7.339.351.000	7.339.351.000
16.	401/1	Средства за општествена исхрана	2.615.193.000	4.110.366.000	4.110.366.000
17.	402	Средства за амортизација	1.707.541.000	1.707.541.000	1.703.841.000
		СЕ ГРУПА 40	50.806.495.000	90.897.337.000	90.893.637.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА			
18.	410	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите, раковод- ните работници и делегати	8.069.134.000	14.018.160.000	14.018.160.000
19.	415	Средства за инвестиции за основни сред- ства	5.167.000.000	9.486.000.000	8.982.391.000
20.	416	Средства за инвестиции во објекти и оп- рема на општествениот стандард	1.680.000.000	1.730.000.000	1.680.000.000

1	2	3	4	5	6
21.	418	Средства за други потреби за работа на органите на управата	5.400.960.000	7.339.966.000	7.339.966.000
		СЕ ГРУПА 41	20.317.094.000	32.574.126.000	32.020.517.000
		42 — СРЕДСТВА ЗА НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА			
22.	420	Средства за потребите на народната одбрана	9.952.000.000	10.382.000.000	10.382.000.000
		СЕ ГРУПА 42	9.952.000.000	10.382.000.000	10.382.000.000
		43 — СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА			
23.	431	Компензации, регреси и надомест	3.600.000.000	5.461.025.000	5.461.025.000
24.	433	Други потреби и интервенции во стопанството	25.269.000.000	34.205.000.000	32.163.056.000
25.	435	Средства за побрз развој на стопански недоволно развиени подрачја надвор од територијата на ОПЗ	290.000.000	200.000.000	200.000.000
		СЕ ГРУПА 43	29.150.000.000	39.866.025.000	37.824.081.000
		44 — ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ ОПЗ			
26.	440	Придонес за Буџетот на Федерацијата	68.972.000.000	72.797.796.000	36.525.430.000
27.	445	Дополнителни средства за буџетите на општините	3.447.265.000	4.447.265.000	4.447.265.000
		СЕ ГРУПА 44	72.419.265.000	77.245.061.000	40.972.695.000
		45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ			
28.	450	Средства за образование и воспитување	1.219.000.000	1.323.104.000	1.323.104.000
29.	451	Средства за наука	91.850.000	91.850.000	91.850.000
30.	452	Средства за култура	217.500.000	238.666.000	238.666.000
31.	454	Средства за социјална и детска заштита	4.897.000.000	10.121.000.000	10.121.000.000
32.	456	Средства за здравствена заштита и здравствено осигурување	941.000.000	1.575.500.000	1.575.500.000
33.	457	Средства за пензиско и инвалидско осигурување	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
34.	458	Средства за остварување на основните права на борците, воени инвалиди и на семејствата на паднатите борци	101.000.000	101.000.000	101.000.000
35.	459	Средства за други општествени дејности	50.000.000	450.000.000	450.000.000
		СЕ ГРУПА 45	9.217.350.000	15.601.120.000	15.601.120.000
		46 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ			
36.	461	Средства за општествено-политички и општествени организации	700.000.000	1.111.500.000	1.111.500.000
		СЕ ГРУПА 46	700.000.000	1.111.500.000	1.111.500.000
		47 — ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ			
37.	470	Издвојување на постојаната буџетска резерва	2.280.000.000	6.530.084.000	6.530.084.000
		СЕ ГРУПА 47	2.280.000.000	6.530.084.000	6.530.084.000
38.	483	Расходи за обврски од претходната година	200.000.000	200.000.000	61.060.000
39.	488	Други расходи на ОПЗ	10.194.796.000	10.863.947.000	10.860.857.000
		СЕ ГРУПА 48	10.394.796.000	11.063.947.000	10.921.917.000
		ВКУПНО РАСХОДИ (21—57)	205.246.000.000	285.271.200.000	246.257.551.000

Член 4

Општиот дел на Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година се објаву-

ва во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

428.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 20 јуни 1989 година.

Бр. 08-2337/1

20 јуни 1989 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД****Член 1**

Во Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 42/80, 38/81, 38/83, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88 и 18/89), член 8 алинеите 1, 3, 4, 5, 9, 13 и 14 се бришат, а по алинеја 27 се додава нова алинеја која гласи:

„— делот од добивката која припаѓа на странско лице по основ на вложување средства во домашна организација“.

Член 2

Во член 17 став 2 алинеја 1 на крајот по зборот „година“ точката и запирката се брише и се додаваат зборовите: „или според основицата на данокот од доход утврдена по годишната пресметка за претходната година, зголемена за процентот на пораст на просечниот чист личен доход по вработен во организацијата остварен во месецот за кој се плаќа данок од доход во однос на остварениот просечен месечен чист личен доход по вработен во организацијата во претходната година, ако е тоа поповолно“.

Во алинеја 2 на крајот по зборот „полугодие“ се додаваат зборовите: „или според основицата на данокот од доход утврдена по полугодишната пресметка зголемена за процентот на пораст на просечниот чист личен доход по вработен во организацијата остварен во месецот за кој се плаќа данок од доход во однос на остварениот просечен месечен чист личен доход по вработен во организацијата во првото полугодие, ако е тоа поповолно“.

Член 3

Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

429.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ**

Се прогласува Законот за контрола на Службата за државна безбедност, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 и 21 јуни 1989 година.

Бр. 08-2338/1

20 и 21 јуни 1989 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН**ЗА КОНТРОЛА НА СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ****Член 1**

Собранието на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Собранието) врши политичка контрола над работата на Службата за државна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Член 2

За вршење на политичката контрола над работата на Службата, Собранието образува Комисија за контрола над работата на Службата за државна безбедност како постојано работно тело (во натамошниот текст: Комисија).

Комисијата врши увид над законитоста на работата на Службата за државна безбедност особено од гледиштето на почитувањето на слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот, правата и должностите на организациите на здружениот труд, на другите самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации, утврдени со Уставот и законите, како и во поглед на методите и средствата што ги користи во вршењето на работите од својата надлежност и ги разгледува проблемите уочени во нејзината работа.

За извршениот увид и за уочените проблеми во работата на Службата за државна безбедност, Комисијата на Собранието му поднесува извештај, најмалку еднаш годишно.

Член 3

Комисијата има претседател и шест членови.

Претседателот и членовите на Комисијата ги именува Собранието од редот на делегатите во соборите на Собранието.

Член 4

Републичкиот секретар за внатрешни работи е должен на Комисијата да и овозможи увид и да и ги дава сите известувања и податоци за работата на Службата за државна безбедност.

Известувањата и податоците изнесени на седницата на Комисијата се сметаат за државна тајна, доколку Комисијата не определи поинаку.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

430.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на СРМ и член 40 став 2 од Законот за стоковни резерви („Службен весник на СРМ“ број 47/87) Собранието на СРМ, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор одржани на 20 и 21 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1989 ГОДИНА

Се одобрува Финансискиот план на Дирекцијата за републички стоковни резерви за 1989 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2343/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигороски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Петар Карајанов, с. р.

431.

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ број 38/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините одржани на 20 и 21 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА СР МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува видот, содржината и начинот на измената и дополнувањето на Просторниот план на СР Македонија, начинот и условите за финансирање, роковите за изработка на планот, носителот на изработката и организацијата која ќе ја изработи измената и дополнувањето на планот, условите и начинот на учеството на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во постапката за изработување на планот

Член 2

Содржината на планот опфаќа особено:

1. Документациона основа на планот

— демографски развој, просторна разместеност на населението и системот на населените места, организирање на становањето и изградба на објектите од општествениот стандард;

— општествено-економскиот развој и основите за просторно разместување на стопанските објекти и целини, усогласување на просторниот развој на големите техничко-технолошки системи во Републиката;

2. Заеднички интереси и цели (насоки) на просторниот развој.

3. Организацијата, уредувањето и користењето на просторот со биланс на површини:

— планирањето на сообраќајната, енергетската и водостопанската инфраструктура; класификација на патната мрежа, карактеристики на железничкиот, воздушниот и ПТТ сообраќајот, гасификацијата; просторна разместеност на енергетските извори и системи на електроенергетска мрежа; просторен развој на енергетската инфраструктура; системи за водо-

снабдување; евакуација и третман на отпадни води и цврсти отпадоци, хемиски штетни отпадоци и развојот на хидромелиоративните системи;

4. Мерки за заштита и унапредување на човековата околина, заштита на природните реткости, заштита на културното богатство;

5. мерките за одбрана, заштита и спасување од воени разурнувања;

6. насоките и мерките за спроведување на Планот.

Планот содржи и графички дел, односно соодветен број графички прилози: синтезен приказ на постојната состојба; тематски карти за планските решенија (согласно со текстуалниот дел) како и синтезен графички прилог за планираната организација на просторот на Републиката.

Член 3

Средствата за изработка на измените и дополнувањата на Планот во висина од 180 милиони динари, ќе се обезбедат во Буџетот на Републиката и тоа:

- во 1989 година 60.000.000 динари за изработка на документационата основа на Планот и заедничките интереси и цели (насоки) на просторниот развој (точките 1 и 2 од член 2),
- во 1990 година 80.000.000 динари за изработка на нацртот на планот,
- во 1991 година 40.000.000 динари за изработка на предлог на планот и планот со соодветен текстуален и графички дел.

Износот на средствата предвидени за 1990 и 1991 година ќе се усогласи според порастот на цените на индустриските производи.

Член 4

Нацртот на планот ќе се изработи до 31. 12. 1990 година, а Предлогот на Планот до 31. 12. 1991 година.

Член 5

За носител на изработката на Планот се определува Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина, а за изработувач, Институтот за просторно планирање — Охрид.

Со посебен договор меѓу носителот и изработувачот на Планот ќе се утврдат меѓусебните права и обврски.

Член 6

Нацртот на планот ќе се достави на мислење на организациите на здружениот труд што вршат дејност од посебен општествен интерес, републичките самоуправни интересни заедници, како и на собранијата на општините.

Субјектите од став 1 на овој член, мислењето по Нацртот на планот ќе го достават до носителот на изработката на планот во рок од 30 дена од доставувањето на Нацртот на планот.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2339/1
21 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигороски, с. р

432.

Врз основа на член 235 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ број 21/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 20 и 21 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАБОТАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА 1988 ГОДИНА

Се одобрува Завршната сметка на приходите и расходите за работата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1988 година, што ја донесе Републичкиот совет на седницата одржана на 16 мај 1989 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2341/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигороски, с. р.

433.

Врз основа на член 235 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ број 21/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 20 и 21 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ И ОПШТИНСКИТЕ СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА 1989 ГОДИНА

Се одобрува Пресметката на приходите и расходите за распределба и користење на средствата за работа на Републичкиот и општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1989 година, што ја донесе Републичкиот совет на седницата одржана на 16 мај 1989 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2340/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигороски, с. р.

434.

Врз основа на член 258, а во врска со член 260 став 1 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 20 и 21 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА СОГЛЕДУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ И ПОТТИКНУВАЊЕ НА АНГАЖИРАЊЕТО НА СИТЕ СУБЈЕКТИ ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКЛУЧОЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ВО ВРСКА СО ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАРИ

1. Се формира заедничка комисија како повремено работно тело за согледување на состојбите и поттикнување на ангажирањето на сите субјекти во спроведувањето на заклучоците на Собранието на СРМ во врска со заштитата од пожари (во натамошниот текст: Комисија).

2. Задача на Комисијата е во текот на месец јуни и јули оваа година, заедно со учество на претставници на надлежните републички органи и тела да посети одделни општини и организации на здружениот труд во Републиката заради согледување на состојбите и поттикнување на ангажирањето на сите субјекти во спроведувањето на заклучоците на Собранието на СРМ во врска со заштитата од пожари.

По извршувањето на задачата за која е формирана Комисијата ќе им поднесе извештај на соборите што ја формирале со мислења и предлози.

3. Во состав на Комисијата се избираат

За претседател:

Сокол Симовски;

За членови:

Диме Мојсовски,

Виде Малинов,

Томе Лисичков.

Претставници на:

— Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,

— Заедницата на општините и градовите на Македонија,

— Републичкиот совет за заштита од пожари.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2344/1
21 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигороски, с. р.

435.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а согласно со член 183 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 40/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од функцијата член на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Александар Андоновски,

поради одговорност за ненавремено реагирање и непреземање на мерки за спречување и елиминирање на пројавените слабости и пропусти во органот со кој раководи:

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2303/1
21 јуни 1989 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

436.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а согласно со член 183 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 40/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од функцијата републички секретар за внатрешни работи Александар Андоновски, поради одговорност за ненавремено реагирање и непреземање на мерки за спречување и елиминирање на пројавените слабости и пропусти во Секретаријатот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2305/1
21 јуни 1989 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

437.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а согласно со член 183 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 40/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од функцијата заменик на републичкиот секретар за внатрешни работи Кирило Коштанов,

поради одговорност за ненавремено реагирање и непреземање на мерки за спречување и елиминирање на пројавените слабости и пропусти во Секретаријатот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2304/1
21 јуни 1989 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

438.

Врз основа на точка 1 став 2 од Амандманот V на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За член на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира Јован Трпеновски, јавен обвинител на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2334/1
21 јуни 1989 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

439.

Врз основа на точка 1 став 1 од Амандманот VI на Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 1 од Законот за определување на републички секретари и други функционери што раководат со републички органи на управата и со републички организации кои се именуваат од редот на членовите на Извршниот совет н. Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 13/82), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За републички секретар за внатрешни работи се именува

Јован Трпеновски, јавен обвинител на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2335/1
21 јуни 1989 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

440.

Врз основа на член 27-а од Законот за самовправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ број 5/74, 16/74, 9/78, 43/78, 41/81 и 25/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1989 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување на висината и начинот на обезбедување на средствата на Републичката заедница на културата за 1989 година, што ја донесе Републичката заедница на културата на седницата одржана на 5 јуни 1989 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2342/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

441.

Врз основа на член 92 од Законот за енергетика („Службен весник на СРМ“ број 41/87), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ООЗТ „ЕЛЕКТРОМАКЕДОНИЈА“ — СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Се дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Електромакедонија“ — Скопје, со која за директор на организацијата е именуван инж. Љупчо Гајдариски, досегашен вршител на должноста директор на ООЗТ „Електромакедонија“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2319/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

442.

Врз основа на Амандманот XIV точка 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 150-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА ДИМИТАР ПОП ГЕОРГИЕВ-БЕРОВСКИ

За член на Одборот за одбележување на 150-годишнината од раѓањето на Димитар Поп Георгиев-Беровски се делегира Љубомир Самоников, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2317/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

443.

Врз основа на член 118 од Законот за патиштата („Службен весник на СРМ“ број 15/80, 26/80, 18/82, 13/86 и 28/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ — СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Се дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на РО за одржување на јавни патишта „Македонијапат“ — Скопје, со која за директор на Работната организација е именуван инж. Владимир Иванов, раководител на сектор за одржување во РСИЗ за патишта.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2320/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

444.

Врз основа на член 248 од Законот за насочното образование („Службен весник на СРМ“ број 16/86, 29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Штип, поради истек на времето за кое се именувани:

Олга Шопова и
Славица Урошевиќ.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Штип се именуваат:

Славица Урошевиќ, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, и
Тодор Драгинов, секретар на ОК на ССРМ — Радовиш.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2312/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

445.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 48/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

За членови на Конкурсна комисија за именување директор на Републичкиот завод за трансфузиологија се именуваат:

Мирко Апостолски, член на Претседателството на Советот на ССМ, и
Живко Поповски, претседател на ОК на ССРМ — Центар — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2318/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

446.

Врз основа на член 33 од Законот за филмската дејност („Службен весник на СРМ“ број 15/86 и 51/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РО ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА-ФИЛМ“ — СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Се дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на РО за промет, производство и прика-

жување на филмови „Македонија-филм“ — Скопје, со која за директор на Работната организација е именуван Александар Гурчинов, досегашен директор на организацијата.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2322/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

447.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Конкурсната комисија за изготвување предлог за избор на декан на Правниот факултет во Скопје се именуваат:

Златко Цветковски, член на Претседателството на РК на ССММ, и

Сокол Симовски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2315/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

448.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Конкурсната комисија за изготвување предлог за избор на декан на Факултетот за музичка уметност во Скопје се именуваат:

Јосиф Курчиев, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, новинар во РТВ Скопје, и

Домница Минчева, самостоен советник за општествени дејности во Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2316/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

449.

Врз основа на член 33 од Законот за филмската дејност („Службен весник на СРМ“ број 15/86 и 51/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА КИНТЕКАТА НА СРМ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КИНТЕКАТА

Се дава согласност на Одлуката на Соборот на работните луѓе на Кинотеката на СР Македонија со која за директор на Кинотеката е именуван Борис Ноневски, досегашен директор на Кинотеката.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2321/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

450.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/86, 29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБРАНИЕТО И СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БИТОЛА

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Собранието и Советот на Универзитетот во Битола, поради истек на времето за кое се именувани и тоа:

- а) во Собранието
инж. арх Јеван Алинчанец,
Милчо Антонови,
Павлина Василева,
Славица Вељановска,
Кочо Ѓорѓиоски,
Благој Салев,
Милан Ивановски,
Јајага Луазим и
Панде Поповски,
- б) во Советот:
Павлина Василева,
Благој Салев и
Панде Поповски.

2. За претставници на општествената заедница во Собранието на Универзитетот во Битола се именуваат:

Невзат Гега — делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, вработен во КРО „Единство“ — Струга,

Зоран Димитриевиќ, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, раководител на Центарот за печат и радио — Ресен,

Митре Георгиевиќ, претседател на ОК на ССРМ — Дебар,

Димитар Јанкуловски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, општествено-политички работник во ОК на СКМ — Битола,

Нове Јоновски, член на Претседателството на ОК на ССРМ — Битола,

Стефан Коруновски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ,

Васил Кузмановски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, вработен во ГРО Трудбеник — Охрид,

Кирил Нанески, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, општински правобител на самоуправувањето — Прилеп, и

Аница Стојановска, претседател на ОК на ССММ — Крушево вработена во СО Крушево.

3. За претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетот во Битола се именуваат:

Зоран Димитриевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Ѓорѓи Лумбуровски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општина Битола, и

Климе Чакаров, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ од Охрид.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2306/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

451.

Врз основа на член 248 од Законот за насочено образование („Службен весник на СРМ“ број 16/86, 29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ — СКОПЈЕ

1. Се разрешува од функцијата претставник на општествената заедница во Советот на Факултетот за музичка уметност — Скопје Петар Костовски, поради истек на времето за кое е именуван.

2. За претставник на општествената заедница во Советот на Факултетот за музичка уметност — Скопје, се именува

Милка Божикова, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2307/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

452.

Врз основа на член 248 од Законот за насочено образование („Службен весник на СРМ“ број 16/86, 29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Битола, поради истек на времето за кое се именувани:

Јане Митревски, и
Иван Павловски.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Битола се именуваат:

Јордан Ристевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен во Тутунскиот комбинат — Прилеп, и

Тоде Темелковски, вработен во ЗИК „Пелагонија“ — Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2310/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

453.

Врз основа на член 62 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА — БИТОЛА

1. Се разрешува од функцијата претставник на општествената заедница во Советот на Домот за доенчиња и мали деца — Битола, поради истек на времето за кое е именуван Татјана Митревска.

2. За претставник на општествената заедница во Советот на Домот за доенчиња и мали деца — Битола се именува Ѓорѓи Стојановски, член на Претседателството на ОК на ССРМ — Ресен, директор на Центарот за социјални работи — Ресен.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2311/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

454.

Врз основа на член 62 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД — ДЕМИР КАПИЈА

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на Специјалниот завод — Демир Капија, поради истек на времето за кое се именувани:

Стојанчо д-р Јанков и
Милка Николова.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Специјалниот завод — Демир Капија се именуваат:

Герасим Мантев, секретар на Претседателството на Советот на ССМ, и
Петар Цундев, пензионер од Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-2309/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

455.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/86, 29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА РАДИОЛОГИЈА И ОНКОЛОГИЈА „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за радиологија и онкологија „Скопје“ — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани: Борка Каевска, и Марија Којиќ.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за радиологија и онкологија „Скопје“ — Скопје се именуваат:

Борка Каевска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработена во Здравствениот дом — Скопје — Центар, и

Павле Велков, директор на ЗОИЛ — Македонија филијала Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-2313/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

456.

Врз основа на член 59 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

1. Се разрешува од функцијата претставник на општествената заедница во Советот на Ветеринарниот институт „Скопје“ — Скопје, поради истек на времето за кое е именуван Панде Поповски.

2. За претставник на општествената заедница во Советот на Ветеринарниот институт „Скопје“ — Скопје се именува Милутин Маниќ, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, управник во РЕ ЗИК — Куманово.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-2314/1
20 јуни 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

457.

Врз основа на член 23 од Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/81, 38/83, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89 и 26/89), Републичкиот секретар за финансии донесува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД**

Член 1

Во Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот од доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 10/86, 10/88 и 18/89), во член 2, зборовите: „и според образецот „ОД“ — Пресметка за утврдување на данокот од доход што им се отстапува на организациите на здружениот труд“ се бришат, а зборовите: „што се“ се заменуваат со зборовите: „што е“.

Член 2

Во член 3, во уводната реченица зборовите: „на реден број 137“ се бришат, а зборот: „од“ се заменува со зборот: „во“.

Точките: 1, 2-а, 6, 10 и 11 се бришат.

Во точката 12, во став 1, зборовите: „искажан на редните броеви 7, 8, 10 и 12 од образецот — Посебни податоци“ се заменуваат со зборовите: „на бруто личните доходи содржани во реализирани производи и услуги“.

Во став 2 зборовите: „искажан под реден број 51 од образецот Посебни податоци“, се бришат.

По точката 20 се додава нова точка 21 која гласи:

„21. Како дел од добивката, во смисла на член 8, алинеја 27 од Законот, се смета делот од добивката на организацијата која му припаѓа на странското лице по основ на вложување средства во домашната организација“.

Член 3

Во член 5, алинеја 1, на крајот по зборот „година“ точката и запишката се бришат и се додаваат зборовите: „или според основницата на данокот од доход утврдена по годишната пресметка за претходната година, зголемена за процентот на пораст на просечниот чист личен доход по вработен во организацијата остварен во месецот за кој се плаќа данок од доход во однос на остварениот просечен месечен чист личен доход по вработен во организацијата во претходната година, ако тоа е поповолно“.

Во алинеја 2, на крајот по зборот „полугодие“ се додаваат зборовите: „или според основницата на данокот од доход утврдена по полугодишната пресметка зголемена за процентот на пораст на просечниот чист личен доход по вработен во организацијата остварен во месецот за кој се плаќа данок од доход во однос на остварениот просечен, месечен чист личен доход по вработен во организацијата во првото полугодие, ако е тоа поповолно“.

Член 4

Во член 13 зборовите: „на реден број 125“ се заменуваат со зборовите: „во делот Акумулација под Дел за општествениот капитал“.

Член 5

Во образецот „ДД“ — Пресметка на данокот од доход на организациите на здружен труд за периодот од 1 јануари до —19— година, во колоната „Елементи“, дел I. Утврдување на основницата за пресметување на данок од доход, во реден број 2 во заградата бројот „2.26“ се заменува со бројот „2.22“.

Редните броеви 2.1, 2.6, 2.12 и 2.13 се бришат. Досегашните редни броеви од 2.2 до 2.24 стануваат редни броеви од 2.1 до 2.20.

Досегашните редни броеви 2.25. и 2.26. кои стануваат редни броеви 2.21 и 2.22. се менуваат и гласат:

„2.21. Дел од доходот остварен со користење на туристичките капацитети вон главната туристичка сезона во висина од 50% и делот од доходот остварен од работничките одморалишни капацитети, кои се вклучени најмалку 50% во комерцијалната туристичка понуда.

2.22. Дел од добивката која припаѓа на странско лице по основ на вложување средства во домашна организација“.

Член 6

Во образецот „ПДЗ“ — Пресметка на издвојувањата од доходот чија обврска е утврдена со закон или врз основа на закон за периодот од 1 јануари до —19— година, во колоната „Елементи“ дел I. Издвојување на средства чија основица за пресметување е основицата за пресметување на данокот од доход, под реден број 2 во заградата бројот „8“ се заменува со бројот „6“.

„Во делот II. Издвојување на средства чија основица за пресметување е остварениот доход, во реден број 3.1. во колоната „Елементи“ се додаваат 5 нови алинеи кои гласат:

- Премии за осигурување;
- Трошоци на камати и ревалоризација на динарски обврски;
- Негативни курсни разлики;
- Вкалкулирани резервирања на нематеријални трошоци; и
- Вкалкулирани резервирања на трошоците на финансирање на дејностите.“

Под реден број 3.1. се внесува износот на остварениот доход зголемен за искажаните износи во образецот Биланс на успехот — „БУ“, во делот деловни расходи и тоа за: премии за осигурување, трошоци на камати и ревалоризација на динарски обврски, негативни курсни разлики, вкалкулирани резервирања на нематеријални трошоци и вкалкулирани резервирања на трошоците на финансирањето на дејностите.

Во редниот број 3.2. алинеја 3 се брише.
Во реден број 4 и 6 во заградата бројот „8“ се заменува со бројот „6“.

Редните броеви 11 и 12 се бришат.
Редниот број 13 станува реден број 11, а во заградата бројот „12“ се заменува со бројот „10“.

Редниот број 14 станува реден број 12, а во заградата бројот „12“ се заменува со бројот „10“.

Редните броеви 15 и 16 стануваат редни броеви 13 и 14.

Редните броеви 17 и 18 се бришат.
Редниот број 19 станува реден број 15, а во заградата бројот „18“ се заменува со бројот „13“, а бројот „16“ се заменува со бројот „14“.

Редниот број 20 станува реден број 16, во заградата бројот „16“ се заменува со бројот „14“, а бројот „18“ се заменува со бројот „13“.

Член 7

Во образецот „ПДЗ“ — Посебни податоци, колоните „7“ и „8“ се бришат, а колоните „9“ и „10“ стануваат колони „7“ и „8“.

Член 8

Во образецот „МДД“ Пресметка на данокот од доход за месец —19— година, во колоната „Елементи“ на реден број 4 и во образецот „МПДЗ“ Пресметка на придонесите и другите издвојувања од доходот за месец —19— година, во колоната 6, по зборот „мало“ се додаваат зборовите: „или процент на пораст на просечниот чист личен доход по вработен“.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 08-2285/1
26 јуни 1989 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
м-р Методија Тошевски, с. р.

458.

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 217 СТАВ 3 ОД ЗАКОНОТ НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Со Одлуката У-бр. 231/85 од 18 мај 1988 година објавена во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 57/88, Уставниот суд на Југославија утврди дека одредбата на член 217 став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СР Македонија“, бр. 10/83 и 13/85) е во спротивност со одредбите на член 170 од Законот за облигационите односи. Одлуката е доведена до Собранието на СР Македонија на 28 септември 1988 година.

Собранието на СР Македонија, во роког утврден со член 384 на Уставот на СФРЈ не ја отстрани спротивноста на наведениот закон со Законот за облигационите односи, па Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 384 став 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 7 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

Се утврдува дека на 28 март 1989 година престана да важи одредбата на член 217 став 3 од Законот на СР Македонија за здравствената заштита.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: Душан Штрбац, претседател на Уставниот суд на Југославија, и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивиниќ и Милосав Стијовиќ.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, и во „Службен весник на СР Македонија“.

У. бр. 231/85
7 јуни 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Душан Штрбац, с. р.

459.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 мај 1989 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 11 став 2 и 3 од Одлуката за доделување на користење на градежно земјиште, донесена од Собранието на општина Титов Велес, на седницата одржана на 24 март 1988 година („Службен гласник на општина Титов Велес“ бр. 2/88).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Титов Велес“.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 6/89 од 22 март 1989 година поведе постапка за оценување законитоста на член 11 став 2 и 3 од одлуката означена во точката 1 од оваа одлука затоа што во неа е предвидено учесниците на конкурсот за доделување на градежно земјиште со поднесувањето на пријавата да уплатуваат 50% од вредноста на комуналиите поради што се постави прашањето за нивната согласност со член 37 и член 42 став 1 од Законот за градежното земјиште.

4. На седницата Судот утврди дека во член 11 став 2 од Одлуката е предвидено дека учесниците на конкурсот се должни со пријавувањето на конкурсот да уплатат парични средства во висина од 50% од вредноста на комуналиите на име аконтација, а според ставот 3 од овој член учесниците на конкурсот, кој без успех учествувале на конкурсот, имаат право на враќање на уплатените средства во рок од 15 дена од денот на известувањето.

Според член 37 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79) општината е овластена да го уредува користењето на градежното земјиште и да ги утврдува условите, начинот и постапката за доделување на тоа земјиште, а согласно член 42 став 1 од овој закон за уредување на градежното земјиште се плаќа надоместок, кој се утврдува со договор.

Од означените законски одредби, според мислењето на Судот, произлегува дека надоместокот за уредување на градежното земјиште го плаќа корисникот кога тоа земјиште ќе му биде доделено од надлежниот орган, а не и можните корисници кои се пријавиле на конкурсот за доделување на градежното земјиште.

Со оглед на тоа што во оспорениот член од Одлуката е предвидено 50% од вредноста на комуналиите да се плаќа при самото поднесување на барањето за доделување на градежно земјиште, Судот утврди дека одредбите од член 11 став 1 и 2 од Одлуката не се во согласност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 6/89
10 мај 1989 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

460.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 10 мај 1989 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека член 63 став 1 алинеја 2, во делот во кој се предвидува замената на стан да се врши со нераспределен стан во организацијата, од Правилникот за решавање на станбените прашања на работниците во Основната организација на здружениот труд „Погон-Автобуси“ во Скопје во состав на ФАС „11 Октомври“, донесен со референдум на 24 декември 1981 година, во време на важењето не бил во согласност со Уставот на СР Македонија и биле во спротивност со Законот, за станбените односи.

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука со која се укинува самоуправен општ акт.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на здружениот труд на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 63 став 1 алинеја 2 од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука затоа што смета дека замената на стан што се врши со друг нераспределен стан во организацијата всушност претставува доделување на нов стан надвор од основите и мерилата утврдени во самоуправниот општ акт, што не било во согласност со уставното начело на еднаквоста и со Законот за станбените односи.

5. На седницата Судот утврди дека во член 63 став 1 алинеја 2, од Правилникот, е предвидена можност работникот да го реши своето станбено прашање со замената на станот кој го користи за стан на ООЗТ — РЗ, кој е даден на користење или не е распореден.

Судот, исто така, утврди дека оспорениот правилник престанал да важи на 2 јуни 1988 година со донесување на нов правилник за решавање на станбените прашања на работниците, но согласно член 419 став 2 од Уставот на СР Македонија постапката процесни претпоставки за оценување на неговата уставност и законитост за време на важењето.

6. Според член 25 став 1 од Законот за станбените односи — пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 48/88) носителите на станарско право можат да извршат замена на становите само со претходна писмена согласност од давателите на становите на користење. Согласно член 42 став 2 и член 43 став 1 од овој Закон станот на користење го дава давателот на станот во согласност со самоуправниот општ акт односно со општиот акт за давање стан на користење со кој се уредуваат условите и начинот на давање станови на користење, врз основа на редот на првенство во давањето станови на користење што го утврдува надлежниот орган на давателот на стан на користење, врз основа на пријавените потреби на работниците, а во согласност со самоуправниот општ акт односно со општиот акт за давање стан на користење.

Од означените одредби од законот произлегува дека замената на стан може да се врши само по претходно добиена согласност на давателот на станот на користење и меѓу носители на станарско право. Исто така, од Законот произлегува дека определувањето на основите и мерилата за утврдување редот на првенство спаѓа во доменот на самоуправните права на работниците, при што со самоуправните општи акти не смеат да се повредуваат уставните начела на еднаквост и на заемност и солидарност и означените законски одредби.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај со оспорениот член 63 став 1 алинеја 2, во делот во кој се предвидува замената на стан да се врши со нераспределен стан во организацијата се овозможува замената на стан да се врши спротивно на условите утврдени во член 25 од Законот, бидејќи на нераспоредениот стан нема носител на станарско право со кого би се вршела замената што всушност не претставува замена, туку доделување на друг стан независно од основите и мерилата утврдени во самоуправниот општ акт, Судот утврди дека тој член од Правилникот во времето на неговото важење, бил во спротивност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 64/89
10 мај 1989 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

461.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 април 1989 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организирано користење на годишните одмори и рекреација на вработените во Работната организација „Макметал — Инженеринг“ во Скопје, донесен од Работничкиот совет на 27 јули 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општествениот правобранител на самоуправувањето на град Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување законитоста на правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што обликот на користење на средствата за заедничка потрошувачка е во спротивност со член 90 од Законот за здружениот труд и со Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија и затоа што не е донесен со референдум, што било во спротивност со член 438 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорениот правилник се уредува издвојувањето на средства на работната организација заради партиципирање во цената на пансионот во објектите што работниците на оваа организација ги користат за одмор и рекреација преку Заедницата за одмор и рекреација на град Скопје, чија висина се утврдува во зависност од тоа дали објектите ги користи работникот или вработени односно невработени членови на неговото семејство односно се уредуваат прашања во врска со распределбата на средствата за заедничка потрошувачка.

5. Според член 438 од Законот за здружениот труд за основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка работниците одлучуваат со референдум.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник ги утврдува основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, а е донесен од Работничкиот совет на означената работна организација пред влегувањето во сила на Законот за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 77/88), според чиј член 46 такво овластување може да се предвиди само со статутот, Судот утврди дека Правилникот е во спротивност со член 438 од Законот за здружениот труд, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Според член 90 став 1 од Законот за здружениот труд средствата за заедничка потрошувачка што се издвојуваат од чистиот доход на основната организација се користат за непосредна потрошувачка и за инвестициони вложувања во објекти и опрема на заедничката потрошувачка, со кои се задоволуваат потребите на заедничката потрошувачка, меѓу кои и потребите на одморот и рекреацијата на работниците.

Согласно член 193 став 1 од овој закон со средствата за заедничка потрошувачка управуваат работ-

ниците во здружениот труд што ги здружиле тие средства од чистиот доход на својата основна организација односно на работната заедница во која работат и од своите лични доходи, на начин утврден со самоуправниот општ акт.

Врз основа на изнесените законски одредби Судот смета дека користењето на средствата за заедничка потрошувачка за непосредна потрошувачка заради задоволување на потребите на одморот и рекреацијата на работниците не е во спротивност со член 90 од Законот за здружениот труд. Начинот и облиците на непосредната потрошувачка на овие средства (партиципација, регреси за годишен одмор и слично) се уредуваат со самоуправните општи акти во рамките на самоуправното право на работниците да управуваат со средствата на заедничката потрошувачка и да одлучуваат за основите и мерилата за нивната распределба, во согласност со намената на овие средства утврдена во член 90 од Законот.

7. Во однос на наводите во предлогот дека оспорениот правилник не е во согласност со означениот општествен договор, Судот, согласно точка 1 од Амандман 53 на Уставот на СР Македонија, не е надлежен да одлучува.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 164/88
26 април 1989 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за ловот („Службен весник на СРМ“ број 43/88 и 18/89) се направени грешки, поради што се дава следнава

И С П Р А В К А на Законот за ловот

Во член 15 став 1 алинеја 4 наместо зборовите: „од 1 мај до 31 октомври“ треба да стојат зборовите: „од 1 јануари до 1 октомври“.

Во член 19 став 1 зборовите: „како и ловене на дивеч за време на ловостој“, треба да се бришат.

Бр. 13-1977
20 јуни 1989 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија
на Собранието на СРМ

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

223.

Врз основа на член 31, 56 и 67 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 45 од Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на седницата одржана на 13 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1989 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии без додатокот на пензијата, минималните старосни и семејни пензии остварени според Законот за старосното осигурување на земјоделците, материјалното обезбедување на вдовица односно вдовец, паричните надоместоци за пензија остварени во странство и па-

ричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност и привремениот надоместок до вработување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој, аконтативно се усогласуваат со порастот на номиналните лични доходи во 1989 година за 20 насто.

Процентот на усогласување на пензиите и другите пензиски примања усогласени според оваа одлука и одлуките за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 9/89, 19/89 и 23/89) сметано од 1 јануари 1989 година, вкупно изнесува 224 насто.

Усогласувањето од став 1 на овој член припаѓа од 1 јануари 1989 година.

Член 2

Како основица за определување на усогласувањето од член 1 став 1 на оваа одлука претставува износот на пензијата, материјалното обезбедување, односно паричниот надоместок усогласен според Одлуката за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 23/89).

Член 3

На учесниците од НОВ од пред 9 септември 1943 година на кои пензијата им е определена од гарантираната пензиска основа усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши на износот на гарантираната пензија.

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши и на пензиите определени според пензискиот стаж и личниот доход за корисниците на најнизок износ на пензија и на додатокот на пензија.

Член 4

Со процентот од член 1 на оваа одлука ќе се усогласуваат и највисоките пензии остварени заклучно со 30 јуни 1989 година.

Член 5

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисниците чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1989 година, односно во чија пензиска основа се засметани целосно или делумно личните доходи односно основици на осигурувањето остварени во 1989 година.

Член 6

Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа и на пензиите на работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи и семејните пензии изведени по таа основа сразмерно на бројот на месеците од 1989 година во која примале пензија согласно член 137 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80 и 24/88) како и на пензиите на работниците во казнено-поправните и воспитно-поправните домови и семејните пензии изведени по таа основа сразмерно на бројот на месеците од 1989 година во која примале пензија согласно член 73-а од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/89 и 35/86).

Член 7

Пензијата со додатокот на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член

1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Член 8

При постоење на повеќе корисници на семејна пензија по едно решение се сметаат како еден корисник, кога се работи за усогласување на пензијата според оваа одлука.

Член 9

Усогласувањето на пензите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 10

При конечното усогласување на пензиските примања ќе се земе предвид и усогласувањето според оваа одлука.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 16-1797/1

13 јуни 1989 година

Скопје

Претседател,

Никола Илиоски, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
НА ГРАД СКОПЈЕ

224.

Врз основа на член 161 став 1 точка 15 од Статутот на Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 15 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Во членот 2 после ставот 1 од одлуката за утврдување на височината на стапката на придонесите за здравствена заштита на работниците се додаваат уште два става кои гласат:

„Основицата за пресметување на придонесот од доходот на ОЗТ претставува остварениот доход.

Основицата за пресметување на месечната аконтација на придонесот од доходот на ООЗТ претставува остварениот доход валоризиран со процентот на кумулативниот пораст во Републиката согласно член 17 став 2 од Законот за данокот од доходот на ОЗТ“.

Член 2

Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 02-5099/3

15 јуни 1989 година

Скопје

Претседател,

прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
427. Завршна сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година —	461
428. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд —	464
429. Закон за контрола на Службата за државна безбедност —	464
430. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Дирекцијата за републички стокковни резерви за 1989 година —	465
431. Одлука за пристапување кон изработка на измена и дополнување на Просторниот план на СР Македонија —	465
432. Одлука за одобрување на Завршната сметка на приходите и расходите за работата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1988 година —	466
433. Одлука за одобрување на пресметката на приходите и расходите за распределба и користење на средствата за работа на Републичкиот и општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1989 година —	466
434. Одлука за формирање заедничка комисија на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините на Собранието на СРМ за согледување на состојбите и поттикнување на ангажирањето на сите субјекти во спроведувањето на заклучоците на Собранието на СРМ во врска со заштитата од пожари —	466
435. Одлука за разрешување од функцијата член на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија —	466
436. Одлука за разрешување од функцијата републички секретар за внатрешни работи —	467
437. Одлука за разрешување од функцијата заменик на републичкиот секретар за внатрешни работи —	467
438. Одлука за избор на член на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија —	467
439. Одлука за именување републички секретар за внатрешни работи —	467
440. Одлука за согласност на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со Одлуката за утврдување на висината и начинот на обезбедување на средства на Републичката заедница на културата за 1989 година —	467
441. Одлука за давање согласност на Одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Електромачедонија“ — Скопје за именување директор на организацијата —	468
442. Одлука за делегирање член на Одборот за одбележување на 150-годишнината од раѓањето на Димитар Поп Георгиев — Беровски —	468
443. Одлука за давање согласност на Одлуката на Работничкиот совет на РО за одржување на јавни патишта „Македонија-пат“ — Скопје за именување директор на организацијата —	468
444. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Штип —	468
445. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување директор на Републичкиот завод за трансфузиологија —	468
446. Одлука за давање согласност на Одлуката на Работничкиот совет на РО за промет, производство и прикажување на филмови „Македонија филм“ — Скопје за именување директор на организацијата —	468
447. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за изготвување предлог за избор на декан на Правниот факултет во Скопје —	469
448. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за изготвување предлог за избор на декан на Факултетот за музичка уметност во Скопје —	469
449. Одлука за давање согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на Кинотеката на СРМ за именување директор на Кинотеката —	469
450. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Собранието и Советот на Универзитетот во Битола —	469
451. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Факултетот за музичка уметност — Скопје —	470
452. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Битола —	470
453. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Домот за доенчиња и млади деца — Битола —	470
454. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Специјалниот завод — Демир Капија —	470
455. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за радиологија и онкологија „Скопје“ — Скопје —	471
456. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Ветеринарниот институт „Скопје“ — Скопје —	471
457. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот од доход на организациите на здружениот труд —	471
458. Одлука за престанок на важењето на одредбата на член 217 став 3 од Законот на СР Македонија за здравствената заштита —	472
459. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 6/89 од 10 мај 1989 година —	472
460. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 64/89 од 10 мај 1989 година —	473
461. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 164/88 од 26 април 1989 година —	473
Исправка на Законот за ловот —	474
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
СКОПЈЕ	
223. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1989 година —	474
224. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на стапката на придонесите за здравствена заштита на работниците —	475